

Прва година
ПРЕДМЕТ
ПОНЕДЕЛНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВРТОК
ПЕТОК
САБОТА
Име на предмет

предавање/вежби

предавање (305)

вежби

предавање/вежби

 име на професор/асистент
 електронска адреса на професор/асистент

 време
 присуство

 11:00
 физичко присуство

 10:00
 online

 време
 присуство

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

Втора година

ПРЕДМЕТ	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК	САБОТА
Име на предмет	предавање/вежби					
име на професор/асистент	време					
електронска адреса на професор/асистент	присуство					
.Политичка историја на Македонија			пред. 11:00-12:30			
.Проф. д-р Зунун Зунуни zunun.zununi@fon.edu.mk			вежби 12:30-14 online			
Политички партии и интересни групи.		пред. 9:00-10:30				
.проф. д-р Јасмина Трајкоска Наумоска jasmina.trajkoska@fon.edu.mk		online			вежби 9:00-10:30 online	
.Меѓународно право за правата на човекот	пред. 12:00-13:30					
Проф. д-р Елена Тодорова elena.todorova@fon.edu.mk	вежби 13:30-15:00 online					
.						
.Еден избран предмет од следната листа на предмети						
.Англиски јазик 2				пред. 11:00-12:30		
.Проф д-р Љубица Кардалевска ljubica.kardaleska@fon.edu.mk				вежби 12:30-14:00 online		
.Германски јазик 2				пред. 11:00-12:30		
.Виш лектор м-р Елена Танева elena.taneva@fon.edu.mk				вежби 12:30-14:00 online		

Трета година

ПРЕДМЕТ	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК	САБОТА
Име на предмет	предавање/вежби					предавање/вежби
име на професор/асистент	време					време
електронска адреса на професор/асистент	присуство					присуство
Меѓународно јавно право.		пред. 10:00-11:30				
Проф. д-р Билјана Пулеска biljana.puleska@fon.edu.mk		вежби 11:30-13:00 online				
.Надворешна политика	пред. 9:00-10:30					
Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk	вежби 10:30-12:00 online					
.Геополитика			пред. 9:00-10:30			
Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk			вежби 10:30-12:00 online			
.						
.Еден избран предмет од следната листа на предмети						
.Локална самоуправа					пред. 13:00-14:30	
Проф. д-р Александра Србиновска Дончевски aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk					вежби 14:30-16:00 online	
.Граѓанско општество					пред. 11:00-12:30	
проф. д-р Елена Тодорова elena.todorova@fon.edu.mk					вежби 12:30-14:00 online	

 <small>AMERICAN UNIVERSITY OF EUROPE</small>	ФАКУЛТЕТ:	Политички науки и дипломатија	СЕМЕСТАР:	Летен		
	РАСПОРЕД ЗА:		ГОДИНА	2021/2022		
Четврта година						
ПРЕДМЕТ	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК	САБОТА
Име на предмет	предавање/вежби					предавање/вежби
име на професор/асистент	време					време
електронска адреса на професор/асистент	присуство					присуство
Алтернативно и мирно решавање на спорови.		пред. 9:00-10:30				
.Проф. д-р Зунун Зунуни zunun.zununi@fon.edu.mk		вежби 10:30-12:00 online				
Реторика и аргументација.	пред. 10:00-11:30					
.проф. д-р Александра Србиновска Дончевски aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk	вежби 11:30-13:00 online					
Геополитика (само за втор циклус).			пред. 9:00-10:30			
.Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk			вежби 10:30-12:00 online			
Модул А: Внатрешна политика (два изборни предмети)						
.Политички систем на Македонија			пред. 12:00-13:30			
.Проф. д-р Јасмина Трајкоска Наумоска jasmina.trajkoska@fon.edu.mk			вежбу 13:30-15:00 online			
.Политичка психологија					пред. 12:00-13:30	
.Доц. д-р Гордан Георгиев gordan.georgiev@fon.edu.mk					вежби 13:30-14:00 online	
.Политичка култура					пред. 9:00-10:30	
.проф. д-р Александра Србиновска Дончевски aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk					вежби 10:30-12:00 online	

Петта година

ПРЕДМЕТ	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК	САБОТА
Име на предмет	предавање/вежби					предавање/вежби
име на професор/асистент	време					време
електронска адреса на професор/асистент	присуство					присуство
.Политичка филозофија						
Проф. д-р Зунун Зунуни. Zunun.zununi@fon.edu.mk				пред. 17:00 online		
.Современа дипломатија						
Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk		пред. 17:00 online				
модул А: внатрешна политика (два изборни предмети)						
.Теории на транзиција и политички развој						
проф. д-р Елена Тодорова. elena.todorova@fon.edu.mk				пред. 19:00 online		
Лобирање.						
.Проф. д-р Нано Ружин nano.ruzin@fon.edu.mk			пред. 17:00 online			
.Теории за мирот и конфликтите	пред. 17:00 online					
.Проф. д-р Назми Маличи						

